

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Теовски Илчо од с. Новачани, Велес УП2 09-253/20 од 25 декември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-274 од 11 ноември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-274 од 11 ноември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Теовски Илчо од с. Новачани, Велес до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-253/20 од 25 декември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-274 од 11 ноември 2020 година издадено од КЕЦ Велес, поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција, најблиската трафостаница е на 650 метри од објектот од кои 350 метри нема никаква мрежа за приклучување. Исто така, според доставениот имотен лист, легализиран е само објектот кој се наоѓа во долот веднаш до одливот на вода од езеро Младост, на катастарска парцела во сопственост на РСМ, додека барателот не поседува никакво земјиште во негова сопственост. Според жалителот, во моментот се изведуваат реконструктивни зафати на мрежата во село Новачани.

На 29 декември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се заклучи Електродистрибуција дополнително да достави GIS скица со вцртан објект, нисконапонска мрежа и потенцијални баратели на приклучок во околината. при што на 15 јануари 2021 година истата беше доставена заедно со прилог слики.

На седницата одржана на 20 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-253/20 од 25 декември 2020 година со прилог:

-Приговор

-Решение за одбивање на барање на согласност за приклучок 11-274 од 11 ноември 2020 година на КЕЦ Велес

- Потврда дека КП бр. 633, КО Новачани не е во опфат на урбанистичко-планска документација бр. 13-3653/2 од 5 октомври 2020 година издадена од Општина Велес
- Имотен лист бр. 186 за КП бр. 633, КО Новачани
- Скица од 27 ноември 2020 година
- 2. Слики од објектот
- 3. GIS скица

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 253/20
28 јануари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски